

ЗА КРИМИНАЛОТ НЕМ

Најизразените форми на дејствување на организираниот криминал се огледуваат низ криумчарењето на високотарифните стоки: оружје, дрога, украдени возила и сл.

Фалсификуваните пасоши се лесно достапни, а не се почитуваат процедурите околу барањето виза. Исто така, војните создадоа пазар на девојки и на Балканот. Приливот на пари од меѓународните претставници кои го чуваат мирот во Босна, на Косово и во Македонија придонесоа за интензивирање на проституцијата.

Пишува:
Мишко ТАЛЕСКИ

Ипо многуте војни и крвопролевања на Балканот, карактеристични за последната деценија од минатиот век, мафиите од Полуостровот и натаму "братски" соработуваат како ништо да не се случило. Нив не ги интересира политиката, омразата меѓу народите. Својот интерес тие го гледаат само преку зелените банкноти и не се грижат за ништо друго. Хрватските и српските деликвенти беспрекорно соработуваат на тоа поле, иако како народи до колена се закрвавени. Своевремено, популарните Тута и Аркан беа соработници на Службата за државна безбедност и заедно работеа против политичката емиграција во Западна Европа. Во текот на 1991 година формираа свои паравојски и се бореа за нови држави, но и за себе. Интересно е дека

Тута и Аркан никогаш директно не војуваа меѓу себе. Во меѓувреме, на почетокот на новиот век се појави нова слична фигура - Милорад Луковиќ - Легија. Истовремено тој користеше и хрватски пасош, што наведе на заклучокот дека бил хрватски соработник или, пак, добар пријател со хрватските легионери кои го штителе од српската полиција. Тезите за престојот на Легија во Хр-

БАЛКАНСКА РУТА

Војната и црната берза го помогнаа криминалот во сите земји, од Хрватска, преку Србија, до Македонија и Албанија. Организираниот криминал сè уште е акутен проблем во овие држави и тој добива и политичка димензија. Имено, сè уште е во подем. По завршувањето на војните на балканските простори

ДЕНЕС ВО ПОДЗЕМЈЕТО ЗАЕДНО РАБОТАТ СРБИТЕ И ХРВАТИТЕ, АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ, ХРИСТИЈАНИТЕ И МУСЛИМАНИТЕ. ЗА НИВ НЕ ПОСТОЈАТ НИКАКВИ БАРИЕРИ - НИТУ ПОЛИТИЧКИ, НИТУ ДРЖАВНИ, НИТУ ВЕРСКИ. МИНАТАТА ГОДИНА ХРВАТСКАТА ПОЛИЦИЈА ГО УАПСИЛА ДРАШКО ЧУБРИЛОВИЌ И ЗАПЛЕНИЛА 300 КИЛОГРАМИ КОКАИН, КОЈ БИЛ НАБАВЕН ВО КОЛУМБИЈА. ЧУБРИЛОВИЌ НЕ ЈА ПЛАТИЛ ДРОГАТА, НО ЈА ПРЕЗЕЛ И ВО ЈУЖНА АМЕРИКА ОСТАВИЛ СВОЈ ЧОВЕК КАКО ЗАЛОГ. ПО ПОТЕКЛО Е СРБИН, А НЕГОВИОТ ЗАЛОЖНИК БИЛ ХРВАТ, ШТО ПОКАЖУВА КАКО ОДЛИЧНО ФУНКЦИОНИРААТ ЗАКРВАВЕНИТЕ БРАЌА.

ватска ги лансираше хрватскиот печат. Во една прилика беше напишано: "може да се очекува српскиот премиер Зоран Ѓинѓиќ да биде убиен поради зделките со мафијашките групи". Поранешниот хрватски премиер, Ивица Рачан, своевремено се занимаваше со проблемот на исчезнувањето на 930 пасоши од Конзулатот во Мостар, а еден од нив користел и Легија. Оттука, може да се констатира дека на балканските простори совршено функционира организираниот криминал, дури и тогаш кога државите војувале меѓу себе.

повторно е обновена т.н. Балканска рута од Турција, преку Бугарија, Македонија, Косово, Босна до Хрватска. Цел е да се дојде до западноевропските земји. Најизразените форми на дејствување на организираниот криминал се огледуваат низ криумчарењето на високотарифните стоки: оружје, дрога, украдени возила и сл. Дел од овие валкани пари криминалните групи ги вложуваат во други криминални активности - давање заеми со лихварски каматни стапки, илегална трговија со недвижности или отворање

разни фабрики и ресторани заради перење на парите.

Постојат многубројни докази кои покажуваат дека тајните агенти на поранешната Служба за безбедност на СФРЈ биле организатори на криминални и на политички активности на Балканот. Трагите на шверцот со цигари поаѓаат од Загреб и доаѓаат до Египет, Турција, САД, Израел, Јордан, Шпанија, Азербејџан, Кореја... Шверцерските конци ги влечат моќните хрватски, српски и албански групи. На пример, Хрватите со помош на структурите блиски до државната безбедност во Загреб и во Белград, почнаа вистинска балканска војна од невидени размери. Цел била да се сруши власта во Србија и Црна Гора. Со тоа криминалците би се вратиле на теренот на кој до вчера беа актуелни. А на тој терен само од шверцот со цигари дневно се заработуваат околу два милиона евра. Нивните бизнис партнери од Србија, Македонија и Босна им помагаат во тој домен колку што можат, само за да го зачуваат и своето влијание на Балканот. Во дел од овие процеси своевремено бил вмешан и Харис Силаџиќ, десна рака на Алија Изетбеговиќ.

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Во ноември 2002 година, на конференцијата за трговија со луѓе, организирана од Организацијата за безбедност и соработка во Европа, ОБСЕ, беше проценето дека околу 200.000 жени на Балканот паднале во мрежата на трговците со луѓе, која се шири секаде низ регионот до Европската унија. Според последните податоци добиени од Меѓународната организација за миграција, ИОМ, четири најголеми земји-извозници на девојки во Западна Европа се Молдавија,



А ГРАНИЦИ И БАРИЕРИ



БАЛКАНОТ ГИ ОБЕДИНУВА И КРИМИНАЛЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНИ НАРОДИ

Романија, Украина и Русија. Романија е јадро на трговијата со луѓе поради две причини: географската локација, што ја прави добра транзитна земја и присуството на голем број сиромашни жени, кои во трката да заработат пари, претставуваат главен извор на жртви. Двете главни рути за шверц почнуваат овде: едната оди на север кон Унгарија, југозападно преку поранешна Југославија кон Албанија и од таму преку Јадранот во Италија; втората рута води кон југ, преку Бугарија до Грција. Преку првата рута девојките прво се носат во романските градови (Букурешт и Темишвар), близу до границата со Србија. Повеќето од нив им ги продаваат на српските банди, кои ги носат на југ, присилувајќи

ги да работат како проститутки во Белград или им ги продаваат на криминалните групи во Босна, Косово и Црна Гора. Некои нелегално се пренесуваат во Албанија, а потоа во Италија и во другите европски земји. Втората рута од Романија води директно кон југ, преку Бугарија до Грција. Во Бугарија некои девојки им се продаваат на банди кои ги шверцуваат во Македонија, а потоа во Албанија и во Италија. Трговијата со луѓе се базира на интереси кои ги преминуваат етничките поделби. Добро организирани групи, кои меѓусебно се познаваат преку трговијата со оружје и дрога, тргуваат преку границите, а тоа го прават и поединечни трговци со луѓе. Војната го направи Балканот идеална почва за трговците со луѓе. Нивната нелегална трговија можеше да цвета благодарение на хаосот кој владее во последната деценија, кој ги заслабна граничните контроли и ги осиромаши заедниците, кои во минатото опстојувале заедно преку ригидните морални норми. Често пати полициските пунктови на Балканот се раководени од корумпирани лица, кои се навикнати да примаат поткуп во дрога или во оружје. Фалсификуваните пасоши се лесно достапни, а не се почитуваат процедурите околу барање-

то виза. Исто така, војните создадоа пазар на девојки и на Балканот. Приливот на пари од меѓународните претставници кои го чуваат мирот во Босна, на Косово и во Македонија придонесоа за интензивирање на проституцијата.

Извор од УНМИК на Косово изјави дека сега пазарот е толку развиен што голем број девојки кои нелегално биле доведени во Покраината, сега доброволно работат како проститутки. Тие остваруваат добар профит, макрората ги третираат солидно, а како што велат самите, "подобро е отколку да се вратат во Молдавија". Од вкупно 826 девојки кои добиле помош од ИОМ во периодот од мај 2001 до декември 2002 година, 590 или 77 проценти, биле лоцирани на Косово, во Босна или во Црна Гора. Има неколку начини за да се привлечат девојките. Еден е со огласи во весниците, преку кои се ветуваат привлечни работни места, како келнерки во Западна Европа. Други девојки се привлечени од ветувањата за брак со жители на Западна Европа. Откако ќе ги лоцираат жртвите, трговците со луѓе им ги одземаат пасошите, потоа ги водат во регионалните центри за трговија со луѓе, каде што тие се принудени да работат како проститутки. Некои успеваат да побегнат. Но,

повеќето од тие што побегнале често пати повторно ги фаќаат или, пак, овие трговци ги прогонуваат и тогаш кога бараат заштита во засолништата за жени. Грчки полициски извори информираат дека трансферот на жени од Бугарија во Грција е добро организиран, контролиран од поврзана група криминалци. Во Сандански, човек кој и е добро познат на грчката полиција, го контролира целиот процес, вклучувајќи ги и такси компаниите, кои ги користат трговците со луѓе за да ги прошверцуваат своите жртви преку граница. Нивните бугарски колеги или го толерираат или активно го заштитуваат овој процес.

Цените за девојките се различни, таа се одредува во зависност од нивната возраст и искуство. Во просек, се продаваат за 2.500 до 3.000 евра. Трговците се многу добро организирани. Тие детално го проверуваат идентитетот на клиентите, со цел да ги избегнат стапниците поставени од полицијата; поседуваат професионална опрема, како што се софтвери за кодирање пораки, со што ја оневозможуваат полицијата во обидите да им ги следи телефонските разговори; дури имаат и нелегални ТВ станици кои емитуваат порнографија и реклами за бордели. ●

AD ANAN REISEN
STUTTGART

ADNAN D.o.o Lazani
Tel.: 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
e-mail: dautoski@web.de

Direktor Alija Dautoski
70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

BALI D.o.o Struga
Mob. 070 / 247 920
0173 / 9410324

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot